



# МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ



ИДНИНАТА, ДЕНЕС!  
[www.kbprvo.com.mk](http://www.kbprvo.com.mk)

ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ДВИЖЕЊА

## ЈАНУАРИ 2021




Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е  
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско  
осигурување (МАПАС) [www.mapas.mk](http://www.mapas.mk) тел. 02 3224 229



## ГЛАВНИ ДВИЖЕЊА НА СВЕТСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ НА КАПИТАЛ

Малите инвеститори водени од постовите на социалните медиуми (како Reddit's, WallStreet-Bets и слични), доведоа до остар раст на цената на акциите на некои компании како GameStop, AMC и BlackBerry, спротивно на стратегијата и очекувањата на големите хеџ-фондови. Оваа ситуација доведе до пад на цената на останатите котирани компании и акциските индекси, што доведе до негативен принос на акциските индекси во месец јануари.

Во текот на месец јануари глобалните пазари на капитал остварија пад од 0,52% (мерени преку MSCI ACWI индексот). Најголем пад во текот на месецот имаа акциите на американските компании чија вредност се намали за 1,11% (мерени преку S&P 500 индексот), додека раст имаа акциите од земјите во развој со раст од 2,97% (мерени преку MSCI Emerging Market индексот) и акциите од Азија - Пацифик регионот со раст од 1,96% (мерени преку MSCI Asia - Pacific индексот).



MSCI Asia - Pacific - Индекс кој ги следи движењата на акциите во 14 земји од регионот Азија-Пацифик

MSCI Emerging Market - Индекс кој ги следи движењата на акциите во 26 земји во развој

STOXX 600 - Европски индекс на акции (котираат во 17 европски држави)

S&P 500 - Индекс на акции на 500 американски компании со најголема пазарна капитализација


MSCI ACWI - Светски индекс на акции кои ги следи цените на акциите во 49 држави

Извор: Блумберг



**КБ  
ПРВО  
ПЕНЗИСКО  
ДРУШТВО**  
ИДНИНАТА, ДЕНЕС!  
[www.kbprvo.com.mk](http://www.kbprvo.com.mk)

## ДВИЖЕЊЕ НА МБИ 10 ИНДЕКСОТ




Извор: Блумберг

Во текот на месец јануари вредноста на МБИ 10 индексот се зголеми за 4,07%. Со исклучок на акциите на Макпетрол кои имаа мал пад на цената од 0,17%, останатите компании во индексот имаа раст. Значителен раст имаа акциите на Македонија Турист со раст од 7,99% , Гранит Скопје со раст од 7,98% и Комерцијална Банка со раст од 6,82% .



Оптимизмот во економијата заради почетокот на вакцинацијата против ковид-вирусот и најавите за нови пакети за поддршка на економиите во развиените држави доведе до благ пораст на стапките на принос на државните обврзници. На крајот на месец јануари највисок принос од анализираниите обврзници имаа македонската и американската обврзница со принос од 1,31% и 1,07% соодветно, додека германската и швајцарската обврзница имаа најниски приноси од -0,52% и -0,42% соодветно.

## ДВИЖЕЊА НА ПРИНОСИ НА ОБВРЗНИЦИ




\* Приносот се однесува на евро обврзница со датум на доспевање со 06/03/2026  
Извор: Блумберг





## ДВИЖЕЊА НА ДЕВИЗНИТЕ ПАЗАРИ

Во текот на месец јануари најголем пад во однос на еврото имааше руската рубља (RUB) која ја намали вредноста за 1,80%, додека најголем раст имааше кинески јуан (CNY) со раст од 2,49%.



Извор: Блумберг